

20150200407

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2 ,

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И**  
**ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ**  
**ЗА СУДИЈА**

, 11  
2015 .  
11 .08-750/1  
2015  
- Ѓорге Иванов, . . ,

Трајко Вељаноски, . .

**ЗАКОН ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА**  
**ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА**

**Основање**

1

, ( , ) , , , ,

**Цел на основање**

2

( : ) ,

**Политичко дејствување**

3

**Статус на Советот**

4

**Печат на Советот**

5

**Состав на Советот**

6

9

:

15

15

15

15

**Мандат на членовите на Советот**

7

**Претседател на Советот**

8

**Оглас за член на Советот**

9

6

1

7

15

**Времетраење на огласот**

10

9

”

20 %

15

”

30

**Услови за член на Советот од редот на судиите**

11

6

**Кандидатура**

12

:

-  
-  
-

**Комисија за подготвување на кандидатска листа**

13

( : ).

6 11

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

3

15

**Комисија за спроведување на избори на членови  
на Советот**

14

( :  
).

15

**Избор на членови на Совет**

16

**Судски изборен именик**

17

2

24

4

3

48

20

**Начин на спроведување на изборите на членови  
на Советот**

18

**Изборен материјал**

19

-  
-  
-  
-  
-

**Гласачко ливче**

20

-  
-  
-  
-  
3

:  
,  
,

13

**Доставување на изборниот материјал**

21

24

**Спроведување на гласањето**

22

8,00

15,00

15,00

1

**Записник за гласање**

23

18,00

-  
-  
3  
-  
-

:

13

24

**Неважечко гласачко ливче**

24

13 3

**Изборен резултат**

25

48

1.

2.

3.

4.

**Конституирање на Советот**

26

15

**Престанок на мандат на член на Советот**

27

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

2

1

4

1 5

1 6

28

3

**Извори на финансирање**

29

“ ”.

**Простории и опрема**

30

31

**Надлежност**

32



-

-

-

-

-

-

-

40

1

**Работа на седници**

33

6

**Јавност во работата**

34

### **Претседател на Советот**

35

:-  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- .

### **Еднаквост на членовите на Советот**

36

### **Права, обврски и одговорности на член на Советот**

37

:-  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- ,  
- .

### **Деловник за работа на Советот**

38

“ ”.

**Постапка за утврдување на факти за одговорност  
на судија или претседател на суд**

39

: ),

(

40

1

:

-  
-  
-

1

( : ).

41

4

**Прибавување податоци и докази**

42

1

1

**Расправа на Комисијата**

43

**Покана за расправа**

44

1

45

**Записник**

46

4

48

**Извештај на Комисијата**

47

**Содржина на извештајот**

48

**Одлука на Советот**

49

48

50

**Доставување на одлука**

50

50

1

50

51

52

60

30

30

53

“ ”